



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-  
кат на адреса: „Службен весник на  
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ  
Среда, 13 април 1955  
Број 13                      Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува  
800 дин. Овој број чини 20 динари.  
Чековна сметка број 801-Т-166.

73.

На основа точ. 6 глава 4 од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

### УРЕДБА ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

#### Член 1.

Со цел за унапредување на земјоделството, се оснива фонд под назив: Фонд за унапредување на земјоделството (во натамошниот текст Фонд).

#### Член 2

Средствата на Фондот ги сочинуваат:

- дел од основниот данок на доход што се утврдува во процент со Општествениот план на Републиката;
- дотации од буџетот на НР Македонија; и
- други приходи.

#### Член 3

Намената на средствата од овој фонд е унапредувањето на земјоделството, а тие можат да се ползуваат нарочно за следните цели:

- давање премии за производство и набавка на елитен и квалитетен семенски материјал, за производство на посадочен, овоштен и лозов материјал, како и за производство и набавка на елитен приплоден добиток, за кои нема определени премии од Сојузниот фонд за унапредување на земјоделството;
- за изведување на демонстративни опити со вештачки ѓубрива, разни агротехнички мерки, сорти и др.;
- за давање субвенции за изградба на ѓубришта за правилно чување на арско ѓубре;
- за давање субвенции за изградба на силијаи и силикомори за добро чување и користење на сточната храна;
- давање награди за квалитетен изложен материјал на земјоделските изложби;
- за агитирање и пропагирање на современи методи во земјоделското производство и др.

#### Член 4

Право на барање на средствата од овој фонд имаат сите земјоделски стопански организации (стопанства и задруги), научни установи од областа на земјоделството, како и индивидуалните земјоделски производители под определени услови што ќе се одредат со поблиски прописи за спроведување на оваа уредба.

#### Член 5

Средствата од овој фонд се даваат на трајно и неповратно користење.

#### Член 6

Со фондот управува Управниот одбор на фондот при Селско-стопанската комора на НРМ.

Управниот одбор на фондот го назначува Извршниот совет кој поставува и претседател на истиот.

#### Член 7

Заинтересираните корисници на овој фонд за добивање средства од истиот доставуваат барања до Управниот одбор на фондот.

На основа горните барања, Управниот одбор на фондот донесува решение.

#### Член 8

Народната банка на ФНРЈ — Централата на НРМ во Скопје, исплатува на основа одобренјата од страна на Управниот одбор на фондот и на основа потребни документи потврдени од надлежните органи.

#### Член 9

Неутрошените средства на фондот од една година остануваат за користење во идната година.

#### Член 10

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба ќе донесе Управата за земјоделство, по претходна согласност од Извршниот совет.

#### Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 90  
4 април 1955 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

74.

На основа глава XXIII оддел 7 од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година и чл. 75 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО НА ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

I.

1. Од средствата на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството се доделуваат во илјади средства на фондовите за унапредување на шумарството на народните одбори и тоа:

1) на фондот на НО на град Скопје . . .	19.000
2) на фондот на НО на Скопска околија .	1.300
3) на фондот на НО на Т. Велешка околија	5.070
4) на фондот на НО на Битолска околија	8.770
5) на фондот на НО на Преспанска околија	4.700
6) на фондот на НО на Дебарска околија .	2.010
7) на фондот на НО на Охридска околија	20.060
8) на фондот на НО на Кумановска околија	18.260
9) на фондот на НО на Малешевска околија	1.300
10) на фондот на НО на Струмичка околија	5.400
11) на фондот на НО на Овчеполска околија	18.600

II.

2. Поделените средства по точ. 1 од оваа одлука се даваат како наменски и неповратни кредити, а истите ќе се употребуваат за унапредување на шумарството. Намената ја одредува управниот одбор на фондот за унапредување на шумарството на народните одбори во согласност со Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството, а за намените одредени во став 1 оддел 2 од глава V на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година.

III.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 95

4 април 1955 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Љупчо Арсов, с. р.**

75.

На основа чл. 19а ст. 2 од Уредбата за звањата и платите на службениците во ветеринарната струка, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НАГРАДА ЗА РАБОТА ЗА СУЗБИВАЊЕ ТУБЕРКУЛОЗАТА И БРУЦЕЛОЗАТА ПО ДОБИТОКОТ

1. За работата на сузбивањето на туберкулозата и бруцелозата по говедата, се востановува награда.

2. Правото на награда од претходната точка им припаѓа на ветеринарните лекари и ветеринарните помошници што работаат на сузбивањето на туберкулозата и бруцелозата по говедата.

3. За секое туберкулинизирано говедо на градата изнесува 10 (десет) динари.

За секое грло од кое е на прописен начин земено млеко или крв за преглед на бруцелоза наградата изнесува 10 (десет) динари.

4. Наградата од оваа одлука паѓа на терет претсметката на Управата за ветеринарна служба на НР Македонија.

5. Упатства за спроведување на оваа одлука ќе донесе по потреба Државниот секретаријат за работи на стопанството.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 107

4 април 1955 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Љупчо Арсов, с. р.**

76.

На основа точка III став 1 од Одлуката за основите и за нормите на придонесот за кадри за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 57/54), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ГОЛЕМИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1955 Г.

1) Угостителските стопански организации во 1955 година, придонесот за кадри ќе го пресметуваат по норма 5<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (промил) од реализираниот промет на угостителски услуги по одбивањето данок на промет.

2) Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

ИС бр. 94  
4 април 1955 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

77.

На основа чл. 34 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/54), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВКИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1955 ГОДИНА

#### I.

По исклучок од одредбите на оддел 1 од глава XX ст. 3 од Сојузниот општествен план за 1955 година, во проектантските стопански организации нивото на тарифните ставки во тарифните правилници за техничко-стручниот персонал што работи на проектирање и конструкции се определува на основа износите на зголемените од надлежниот орган во 1954 година претсметковни плати утврдени со Сојузниот општествен план за 1954 година, зголемени со 30%.

За останатиот персонал во проектантските организации нивото на тарифните ставки во тарифните правилници за 1955 година се определува на основа износите на зголемените од надлежниот орган во 1954 година, претсметковни плати утврдени со Сојузниот општествен план за 1954 година.

#### II.

Како техничко-стручен персонал во смисол на ст. 1 точ. 1 од оваа одлука се сметаат: главните проектанти, проектантите, помошниците проектанти, главните конструктори, конструкторите и помошниците конструктори, како и економистите што работаат на економски анализи и технички документи.

#### III.

Како проектантски организации во смисла на оваа одлука се сметаат: стопанските организации основани по Уредбата за градежно проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/52 година — 6/54).

Одредбите на оваа одлука нема да се применуваат на проектантските бирои што се одделни погони во градежите, индустриските и други непроектантски организации.

#### IV.

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 105  
4 април 1955 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

78.

На основа чл. 62 став 4 од Уредбата за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/54 год.), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА УЧЕСТВОТО НА ОКОЛИТЕ ВО ПРЕОСТАНАТА ДОБИВКА НА ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ОДНОСНО НИВНИТЕ ГРАДИЛИШТА И ПОГОНИ

1) Од преостанатата добивка на градежните претпријатија, односно нивните градилишта и погони, на фондот за станбена изградба на околиците (градот) му припаѓа:

- |  |      |
|--|------|
| а) град Скопје   | 100% |
| б) околиците: Битолска, Дебарска, Кочанска, Кривопаланечка, Кумановска, Малешевска, Овчеполска, Преспанска, Прилепска, Скопска, Тетовска, Тиквешка, и Титоввелешка | 40%  |
| в) околиците: Гевгелиска, Кичевска, Охридска и Струмичка   | 20%  |
| г) Гостиварска околица   | 10%  |

2) Остатокот од преостанатата добивка, по одбиток на учеството на околиците, е приход на републичкиот фонд за станбена изградба.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

ИС бр. 104  
4 април 1955 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

79.

На основа чл. 61 став 2 од Уредбата за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54 год.), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРОЦЕНТОТ СО КОЈ СЕ ПРЕСМЕТУВА ДЕЛОТ НА ДОБИВКАТА ШТО МУ ПРИПАГА НА СЕДИШТЕТО НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

1) Делоот на добивката, кој се одделува како реализирана добивка на седиштето на градежното претпријатие може да изнесува најмногу 10% од добивката која подлежи на распределба на градилиштата и погоните.

2) Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

ИС бр. 103

4 април 1955 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

80.

На основа член 2, 7 и 10 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет на Народна Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ ПРИ УЧИЛИШТЕТО ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО ВО КУМАНОВО ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1) Ученичкиот дом при Училиштето за механизација на земјоделието во Куманово (во понатамошниот текст — Домот) се прогласува за установа со самостојно финансирање.

Седиштето на Домот е во Куманово.

2) Домот има задача да обезбедува сместување (стан и храна) и воспитување на учениците од Училиштето за механизација на земјоделието во Куманово.

3) Домот управува со својот имот со кој управуваше како претсметковна установа.

4) Домот може да ги има следните фондови со кои располага самостојно:

а) фонд за наградување на службениците и работниците (фонд за наградување); и

б) фонд за замена и дополнување на основните средства и за големи поправки (фонд за замена и дополнување).

Средствата на овие фондови се образнуваат според прописите што постојат.

5) Со ученичкиот дом управува управник што го назначува Републичкиот совет за просвета.

6) Орган надлежен за работите и задачите на Домот е Републичкиот совет за просвета.

7) Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 92

4 април 1955 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

81.

На основа член 2, 7 и 10 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53) Извршниот совет на Народна Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО ПРИ УЧИЛИШТЕТО ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО ВО КУМАНОВО ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. Стопанството при Училиштето за механизација на земјоделието во Куманово (во натамошниот текст — Стопанството) се прогласува за установа со самостојно финансирање.

Седиштето на Стопанството е во с. Долно Коњари — Кумановско.

2. Задача на Стопанството е:

а) да служи за изведување практична настава на учениците од Училиштето за механизација на земјоделието во Куманово;

б) да произведува земјоделски и сточни производи.

3. Стопанството управува со својот имот со кој управувало како претсметковна установа.

Вредноста на имотот од претходниот став ќе се утврди со попис, кој ќе се изврши согласно чл. 56 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање, со состојба на 1-VI-1954 год.

4. Со Стопанството управува управник што го назначува Републичкиот совет за просвета.

5. Стопанството може да ги има следните фондови:

а) фонд за дополнување и замена на основните средства и големи поправки (фонд за замена);

б) фонд за наградување на работниците и службениците (фонд за наградување).

Средствата за овие фондови се образуваат според прописите што постојат.

6. Орган надлежен за задачите и работите на Стопанството е Републичкиот совет за просвета.

7. Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

ИС бр. 93

4 април 1955 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

82.

На основа оддел 5 глава XX од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

## УПАТСТВО

**ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТАТА НА ИЗНОСИТЕ ШТО ОКОЛИИТЕ И ГРАД СКОПЈЕ ГИ УПЛАТУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА УЧЕСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НИВНИТЕ ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД 1955 ГОДИНА**

### I.

За правилното пресметување на учеството на Републиката во приходите на околииите (градот), најнапред се утврдуваат вкупните приходи на околииите (градот), и тоа:

1. Средствата на фондот на самостојно располагање на стопанската организација, одобрени во 1955 година, без делот од овај средства што стопанските организации имаат право да го употребат за поголеми платите преку платите по тарифниот правилник.

2. Сите приходи, што по инструментите на плановите се одливаат во буџетите на околииите (градот), градските општини и општините, вклучувајќи ги и дотациите и примените помошти од повисоките буџетски органи, како и вишоците на приходите од 1954 година.

За пресметка за I тромесечје  
За пресметка за месец април  
За пресметка за месец мај  
За пресметка за месец јуни  
За пресметка за месец јули  
За пресметка за месец август  
За пресметка за месец септември  
За пресметка за месец октомври  
За пресметка за месец ноември  
За пресметка за месец декември

3. Сите приходи што по инструментите на плановите се одливаат во фондовите (инвестициони и други) на околииите (градот), градските општини и општините, како и салдата по фондовите од 1954 година.

### II.

После утврдувањето на приходите од претходниот став, од вкупниот износ на истите се одбиваат:

1) помошта што републиката ја дава на околииите (градот);

2) дотациите што околииите ги даваат на општините;

3) камата на основните средства на стопанските организации од областа на угостителството и занаетчиството и стопанските организации од комунална дејност;

4. средствата уплатени во фондот за унапредување на земјоделството до висина од 20% од износот на дополнителниот данок на доход од земјоделието и дополнителниот данок на доход од ориз;

5. средствата уплатени во фондот за унапредување на шумарството;

6. вишоците на приходите и уштедите по буџетите од 1954 година;

7. салдата од 1954 година по фондовите (инвестициони и други) на околииите (градот) како и уплатените камати и ануитети за кредитите од инвестиционите фондови на околииите (градот);

8. сите приходи што околииите (градот) ги воведуваат со свои прописи; и

9. евентуалните уплати во фондовите (инвестиционите и други) извршени на терет буџетските расходи.

### III.

Остатакот на приходите се намалува за износот на кој не се пресметува учеството на републиката во приходите на околииите (градот).

Овој износ се добива со множење бројот на жителите на околииите (градот) и просечниот износ по глава на жител.

При годишните пресметки се земаат просечните износи пропишани во оддел 2 и 3 глава XX од Општествениот план на Народна Република Македонија.

При периодичните пресметки, во текот на годината се зема соодветниот дел од односните просечни износи, и тоа:

3) 12 од износот во скалата  
4) 12 од износот во скалата  
5) 12 од износот во скалата  
6) 12 од износот во скалата  
7) 12 од износот во скалата  
8) 12 од износот во скалата  
9) 12 од износот во скалата  
10) 12 од износот во скалата  
11) 12 од износот во скалата  
— целиот износ од скалата.

За бројот на жителите се зема состојбата на населението на 31 декември 1954 година према статистичкиот извештај на Заводот за статистика и евиденција на НР Македонија.

Износот кој ќе преостане по намалувањето на приходите по претходниот став, преставува основица на која се пресметува учеството на Републиката, со примена стопа од 50%.

#### IV.

Во текот на годината учеството на Републиката ќе се пресметува месечно, комулативно за изминатиот период. По исклучок за првите три месеци (јануари, февруари и март) пресметувањето на учеството ќе се изврши веднаш за трите месеци, по истекот на тромесечјето.

Пресметката на учеството на Републиката за I тромесечје ќе се изврши најдоцна до 15 април 1955 година.

Месечните пресметки за наредниот период ќе се вршат најдоцна 5 дена по истекот на месецот.

На 5 јануари и 5 февруари 1956 година ќе се извршат годишните временски пресметки, а на 28 февруари 1956 година дефинитивната годишна пресметка на учеството на Републиката во приходите на околиците (градот) под која дата ќе се прокнижат и уплатат разликите кои ќе се јават помеѓу дефинитивната и временската годишна пресметка.

Пресметките на учеството на Републиката во приходите на околиците (градот) ги вршат филијалите на Народната банка, при кои се водат сметките на околиците (градот). За таа цел овие филијали се должни да обезбедат од другите филијали сите податоци кои се потребни за пресметката.

Филијалите се должни до 5 во месецот да ги испратат до околиците (градот) претсметките за учеството на Републиката со сета документација. Околиците ја прегледуваат пресметката, ги остраниваат евентуалните грешки во споразум со филијалите на Народната банка и даваат налог за уплата.

#### V.

Уплатата на учеството на Републиката во приходите на околиците (градот), према претсметката за I тромесечје ќе се изврши најдоцна до 20 април 1955 година. Во наредните месеци најдоцна 10 дена по истекот на месецот ќе се врши уплата, односно повраќај на разликите помеѓу последната и претходната претсметка.

Ако околиците до 10 во месецот не дадат налог за уплата филијалите ќе ја извршат уплатата на основа својата претсметка.

Сите уплати до дефинитивната годишна претсметка се сметаат како аконтации.

На основа дефинитивната годишна претсметка се израмнуваат разликите по уплатите.

Уплатените износи на учеството на Републиката ќе ги теретат буџетските средства на околиците (градот).

Во колку во текот на годината, буџетските средства на околиците (градот) не го обезбедуваат учеството на републиката, учеството ќе се покрие од остварените буџетски приходи во текот на идниот месец, до подмирувањето на обврската кон Републиката.

До колку на крај на годината буџетските средства на околиците (градот) не го обезбедуваат учеството на Републиката, учеството ќе се наплати на терет расположивите средства по фондовите на околиците (градот).

Уплатените износи на учеството на Републиката, околиците (градот) ќе ги распоредат помеѓу околицата, градската општина со самостојни права и општините, сразмерно остварените приходи.

#### VI.

За спроведување на ова Упатство се грижи Државниот секретаријат за работи на стопанството.

#### VII.

Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

ИС бр. 91

4 април 1955 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

83.

На основа точ. 2 ст. 2 од Одлуката за облог на данокот на доход од селското стопанство за 1955 година спрема испратениот катастарски приход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/55 година), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ РОКОВИТЕ ВО КОИ ПОДНОСИТЕЛИТЕ НА ПРИЈАВИ КЕ ПОДНЕСАТ ДОКАЗИ ЗА НАСТАНАТИТЕ ИЗМЕНИ И РОКОВИТЕ ВО КОИШТО ОРГАНИТЕ КЕ ГИ ПРОВЕРАТ ПРИЈАВЕНИТЕ ИЗМЕНИ И КЕ ИЗВРШАТ ИСПРАВКИ НА ОБЛОЖЕНИОТ ДАНОК**

1. Подносителите на пријави за личните и фактичните измени во сопственоста над недвижните имоти што настанале до крајот на 1954 година, се должни да поднесат докази за настанатите измени најдоцна до 30 јуни 1955 година.

2. Надлежните органи ќе ги проверат пријавените измени и ќе извршат исправки на обложениот данок до 30 септември 1955 год.

3. Во колку не се поднесат доказите во означениот рок, обложувањето со данокот ќе се изврши на основа положбата на ден 1 јануари 1955 година.

4. Ова решение стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 111

13 април 1955 година

Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
**Крсте Црвенковски, с. р.**

84.

На основа член 14 од Законот за унапредување на овоштарството, Управата за земјоделство на НР Македонија, пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ ЕЛАБОРАТОТ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ОВОШНИ НАСАДИ ПОГОЛЕМИ ОД 0,5 ХА

##### Член 1

Подигнување на овошни насади поголеми од 0,5 ха задолжително се врши по претходно одобрен елаборат.

##### Член 2

Елаборатот за подигнување на овошни насади поголеми од 0,5 ха треба да ги содржи следниве елементи:

1) агро-еколошки услови на месноста каде се подигнува насадот и погодноста за подигнувањето.

Погодноста на месноста се утврдува со потврда за стручен преглед од земјоделски стручњак со стручна спрема предвидена во член 3;

2) големина на насадот;

3) вид на овошките кои се проектираат да се садат, сортите и подлошките со оглед на реонирањето и опрашувањето;

4) од каде ќе се набават нужните овошки;

5) скица на насадите;

6) висина на стеблата во насадот; и

7) растојание и форма на садењето на овошките по видови.

Минималното растојание помеѓу поедините овошки треба да биде при обикновените насади: при оревите и костените 15 м., јаболките, крушите и црешите 6 м., праските и дуњите 5 м.

Елаборатот мора да биде потпишан од стручњакот, односно од станицата или расадникот кои го изработиле.

##### Член 3

Елаборати за подигнување на овошни насади поголеми од 0,5 ха можат да изработуваат само земјоделски стручњаци со завршен земјоделски факултет, или средна земјоделска школа.

Елаборати можат да изработуваат станиците за овоштарство, и овоштарските расадници доколку имаат стручњак со потребни квалификации предвидени во претходниот став.

##### Член 4

Елаборатите ги одобрува комисијата од 3 члена кои ги именува секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со одделни права. Во комисијата обавезно се именуваат два земјоделски стручњаци од кои едниот да е од станицата за овоштарство, а доколку таква нема од овошниот расадник.

Доколку елаборатот го изработила станицата за овоштарство или овошниот расадник, го одобрува комисијата и обавезно како член се повикува овоштарски стручњак од друга установа.

##### Член 5

Комисијата за преглед на елаборатите е должна да ги прегледа елаборатите за 15 дена по приемот и да поднесе решение.

##### Член 6

Овој правилник стапува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 613

8 април 1955 година

Скопје

Го заменува директорот  
на Управата за земјоделство,  
**Инж. Бл. Николовски, с. р.**

85.

На основа член 11 од Законот за унапредување на лозарството, Управата за земјоделство на НР Македонија, пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ ЕЛАБОРАТОТ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ЛОЗЈА ПОГОЛЕМИ ОД 0,5 ХА

##### Член 1

Подигнување на лозја поголеми од 0,5 ха задолжително се врши по претходно одобрен елаборат.

##### Член 2

Елаборатот за подигнување на лозја поголеми од 0,5 ха, треба да ги содржи следниве елементи:

1) агро-еколошките услови на месноста каде се подигнува лозјето и погодноста за садење на винова лоза.

Погодноста на месноста се утврдува со потврда за стручен преглед од земјоделски стручњак со стручна спрема предвидена по член 3;

2) големина на проектираното лозје;

3) сорти и подлоги кои се предвидуваат за садење со оглед на реонирањето;

4) скици за размештај на сортите за проектираното лозје;

5) начин на одгледување и растојание на редовите и лозите во редот;

6) од каде се набавува нужниот саден материјал.

Елаборатот мора да биде потпишан од стручњакот, односно од станицата или расадникот кои го изработиле.

#### Член 3

Елаборатот за подигнување на лозје поголемо од 0,5 ха можат да изработуваат само земјоделски стручњаци со завршен земјоделски факултет или средна земјоделска школа.

Елаборати можат да изработуваат лозарски станици и лозовите расадници доколку имаат стручњак со потребни квалификации предвидени во претходниот став.

#### Член 4

Елаборатите ги одобрува комисија од три члена кои ги именува секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околијата, градот, односно градската општина со одделни права. Во оваа комисија обавезно се именуваат 2 земјоделски стручњаци, од кои едниот да е од станицата за лозарство, а доколку такви нема од лозовиот расадник.

До колку елаборатот го изработила станицата за лозарство или лозовиот расадник, го одобрува комисијата, али обавезно како член се повикува и лозарски стручњак од друга установа.

#### Член 5

Комисијата за преглед на елаборатите е должна да го прегледа елаборатот за 15 дена од приемот и донесе решение.

#### Член 6

Овој правилник стапува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 614

8 април 1955 година

Скопје

Го заменува директорот  
на Управата за земјоделство,  
**Инж. Бл. Николовски, с. р.**

86.

На основа член 24 од Законот за унапредување на овоштарството, Управата за земјоделство на НР Македонија, пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРОИЗВЕДУВА ОВОШТЕН ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ

##### Член 1

Производителите на овошниот посадочен материјал се должни да произведуваат реониран, аутентичен, квалитетен и здрав овоштен материјал.

##### Член 2

Овоштен посадочен материјал може да се произведува по претходно одобрение од секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околијата, градот, односно градската општина со одделни права, доколку се исполнети условите предвидени со овој правилник.

Народниот одбор секое издадено одобрение го упишува во посебна за оваа цел установена книга.

##### Член 3

Со производството на овоштен посадочен материјал можат да се занимаваат: овошните расадници, станиците за овоштарство, земјоделските школи, општонародните земјоделски стопанства, земјоделските задруги и индивидуалните производители.

##### Член 4

Овоштен расадник може да се оснива само по одобрение на надлежниот народен одбор на околијата, градот, односно градската општина со одделни права, а на предлог од комисија од 5 члена образувана од народниот одбор. Во состав на комисијата влегуваат и стручњаци од Заводот за овоштарство.

Комисијата предлага оснивање на овоштен расадник, ако постојат агро-еколошки услови за производство на посадочен овоштен материјал за видови и сорти предвидени со реонирањето за соодветното подрачје.

##### Член 5

На земјоделските организации и установи може да им се одобри оснивање на овоштен расадник за производство на овоштен посадочен материјал, доколку ги исполнуваат следниве услови:

1) да постојат агро-еколошки услови за расадничко производство;

2) да располагаат со минимална површина земја од 6 ха погодна за расадничко производство;

3) да е обезбедена вода за напојување;

4) да имаат ревидирана и одобрена перспективна програма за расадничко производство.



Програмата можат да ја изработуваат само земјоделски стручњаци со завршен земјоделски факултет или средна земјоделска школа, а е ревидира станица за овоштарство, односно Заводот за овоштарство.

Станицата за овоштарство може да ја ревидира програмата до колку располага со земјоделски стручњаци со завршен земјоделски факултет и со најмалку двогодишна пракса или земјоделски техничар со најмалку петгодишна пракса во овоштарството;

5) со расадникот да раководи земјоделски стручњак со завршен земјоделски факултет, положен стручен испит и со најмалку двогодишна пракса или земјоделски техничар со положен стручен испит и со најмалку тригодишна пракса во расадничко производство.

#### Член 6

На индивидуалните производители може да им се одобри производство на посадочен овоштен материјал наменет за промет, доколку ги исполнуваат следните услови:

1) да имаат потребна стручна спрема и тоа: завршен земјоделски факултет или средна земјоделска школа или најмалку завршена низа земјоделска школа.

Лицата што имаат завршено низа земјоделска школа треба да имаат уште двогодишна пракса во некој општонароден расадник;

2) да располагаат со погодни почви и вода за производство на посадочен овоштен материјал.

Во одобрението да се означат кои видови и сорти се одобруваат за производство, а во согласност со реонирањето на соодветното подрачје.

#### Член 7

Производителите на овоштен посадочен материјал мораат да водат расаднички книги.

#### Член 8

За научни цели научните установи можат да произведуваат овоштен посадочен материјал од видови и сорти кои не се определени со реонирањето.

#### Член 9

Овој правилник стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 615

8 април 1955 година

Скопје

Го заменува директорот на управата за земјоделство,  
**Инж. Бл. Николовски, с. р.**

## ПРАВИЛНИК

### ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПОСАДОЧНИОТ ОВОШТЕН МАТЕРИЈАЛ

#### Член 1

Посадочниот овоштен материјал мора да ги исполнува условите за квалитетот предвидени со овој правилник.

#### Член 2

Под овоштен посадочен материјал се подразбира согласно овој правилник: овошно семе, резници од овошки, подлошки добиени на генеративен начин (сејанци) и вегетативен начин (ожилени овошни делови) питомки, ожилени лозици од јагоди и пресадници без оглед на кој начин се произведени.

#### Член 3

Семето за добивање на овошни подлошки и семето од видовите што се размножуваат со семе (орев, бадем, костен и лешник) мора да одговара на квалитетните норми за промет и контрола на семенски материјал.

Семето за добивање на овошни подлоги мора да потекнува од диви форми.

#### Член 4

Овошните подлошки (дивачки) добиени на генеративен или вегетативен начин можат да се употребуваат за садење до двогодишна старост и се класираат во две класи.

Во прва класа спаѓаат дивачките од јаболчесто овоштие чија дебелина изнесува од 6—10 мм. во пречник и од костилкавото овоштие чија дебелина изнесува од 4—6 мм. во пречник, над кореновиот врат, дивачките мораат да имаат три добро развиени жили во должина не малу од по 10 см. и со што повеќе ситни жили, да немаат механички повреди кои да пречат за понатамошниот развиток на подлошката, да се здрави, не заразени и аутентични во своето потекло.

Во втора класа спаѓаат дивачките од јаболчесто овоштие чии пречник изнесува од 4—6 мм. и од костилкавото овоштие чии пречник изнесува 3—4 мм. над кореновиот врат.

Во втора класа спаѓаат и дивачките од прва класа што имаат определена дебелина, а се со послабо развиен коренов систем.

Дивачките од втора класа ќе се користат воглавно за питомење во идната година по пат на окулирање.

#### Член 5

Питомките, резниците и семето од видовите што се размножуваат со семе (орев, бадеми, костени и лешници), треба да се здрави и да потекнуваат од признати матични овошки за размножување и да се видно обележени по вид, сорта и производител.

Признавање на матични овошни стебла ќе вршат станиците за овоштарство и овошните расадници.

На основа член 26 од Законот за унапредување на овоштарството, Управата за земјоделство на НР Македонија, пропишува

Заводот за овоштарство ќе врши признавање на матичните овошни стебла во овошните расадници и станиците за овоштарство.

#### Член 6

Пресадниците мораат да ги исполнуваат следниве услови:

1) пресадниците од праски за садење треба да бидат по правилно годишни, а по исклучок и по претходно одобрение двогодишни.

Пресадниците од останатите видови за садење по правило треба да бидат двогодишни, а по исклучок и по претходно одобрение трогодишни;

2) да се здрави и да немаат трагови на било каква карантинска болест или штеточина и да нема механички повреди кои да го угрозуваат нормалниот развој на овошките;

3) да е добро срастено споеното место;

4) да имаат добро развиен коренов систем без икакви повреди, со најмалку три основни корена во должина во 20 см. ако се питомени на генеративни подлошки или над 10 см. ако се питомени на вегетативни подлошки;

5) двогодишните и тригодишните пресадници да се со оформена корона од најмалку три основни ветки (гранки);

6) висина на стеблото да изнесува:

а) при нискостеблените до 60 см.

б) при четврт високите 80 см.

в) при полувисоките 120 см.

г) при високостеблените 160 см.

Висината на стеблото се мери до првата ветка на коренот, а се дозволува отстапување од определената висина до 5 см. повеќе или помалку.

Одобрение од точка 1 издава надлежниот орган за земјоделство при народниот одбор на околицата, градот, односно градската општина со одделни права.

#### Член 7

Неквалитетни се и несмеат да се користат за садење пресадниците:

1) со неисечени чепови на окулантите,

2) опитомени повисоко од 15 см. изнад земјата освен опитомените пресадници во короната,

3) опитомени со несредени и со лош афинитет подлошки,

4) со поголеми кривини на стеблото,

5) полусуви и измрзнати пресадници.

#### Член 8

Се забранува садење на посадочен овоштен материјал заразен од карантински болести и штетници.

Посадочниот овоштен материјал заразен од карантински болести и штетници се уништува согласно Основниот закон за заштита на растенијата.

#### Член 9

Посадочниот овоштен материјал мора да биде прописно означен со етикета.

На етикетата на едната страна се упишува адресата на производителот, а на другата: видот, сортата и подлошката.

#### Член 10

За установување на квалитетот на овошниот посадочен материјал се врши стручен преглед од Заводот за овоштарство.

За установување на здравствената положба фитосанитерен преглед вршат станиците за заштита на растенија, односно Управата за земјоделство.

Уверенија за квалитетот и здравственото состојание на посадочниот материјал издаваат органите овластени за преглед.

#### Член 11

Производителот е должен да издаде на купецот потврда, согласно член 28 од Законот со која гарантира аутентичност на сортата и подлогата на продадениот овоштен материјал.

#### Член 12

Овој правилник стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 616

8 април 1955 година

Скопје

Го заменува директорот на Управата за земјоделство,

**Инж. Бл. Николовски, с. р.**

88.

На основа член 18 од Законот за унапредување на лозарството, Управата за земјоделство на НР Македонија, пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРОИЗВЕДУВА ЛОЗОВ ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ

##### Член 1

Производителите на лозов посадочен материјал се должни да произведуваат: реонирани, аутентични, квалитетни и здрави лозови посадочни материјали.

##### Член 2

Лозов посадочен материјал може да се произведува по претходно одобрение од секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околицата, градот, односно градската општина со одделни права доколку ги исполнува условите предвидени со овој правилник.

Народниот одбор секое издадено одобрение го упишува во посебно за оваа цел установена книга.

## Член 3

Со производство на лозов посадочен материјал можат да се занимаваат: лозовите расадници, станиците за лозарство, земјоделските школи, општонародните земјоделски стопанства и индивидуалните производители.

## Член 4

Лозов расадник може да се оснива само по одобрение на надлежниот народен одбор на околината, градот, односно градската општина со одделни права, а на предлог на комисија од 5 члена образувана за таа цел од народниот одбор. Во состав на комисијата обавезно влегуваат и стручњаци од Заводот за лозарство.

Комисијата предложува оснивање на лозов расадник, ако постојат агро-еколошки услови за производство на посадочен материјал за сорти и лозови подлошки реонирани за соодветното подрачје.

## Член 5

На земјоделските организации и установи може да им се издаде одобрение за оснивање на расадник за производство на лозов посадочен материјал, доколку ги исполнуваат следните услови:

1) да постојат агро-еколошки услови за производство на лозов посадочен материјал;

2) да имаат ревидирана и одобрена перспективна програма за расадничко производство.

Програмата е ревидира станица за лозарство, односно Заводот за лозарство.

Програмата можат да е изработуваат само земјоделски стручњаци со завршен земјоделски факултет или средна земјоделска школа, а е ревидира станицата за лозарство доколку располага со земјоделски стручњаци со завршен земјоделски факултет и со најмалку двогодишна пракса или земјоделски техничари со најмалку петгодишна пракса во лозарството;

3) да располагаат за секои 120.000—150.000 резници односно калеми 2—3 ха погодна површина вкоренилиште за оној број резници предвидени да се задржат за властито калемење и вкоренување;

4) со расадникот да раководи земјоделски стручњак со завршен земјоделски факултет, положен стручен испит и со најмалку двогодишна пракса или завршена средна земјоделска школа, положен стручен испит и со најмалку тригодишна пракса во специјалноста.

## Член 6

Со земјоделските организации и установи кои немаат властито производство на лозови подлошки, може да им се издава секоја година одобрение за производство на посадочен лозов материјал во смисла на член 2, доколку ги исполнуваат следните услови:

1) да ги исполнуваат условите предвидени во т. 1 и 3 од претходниот член;

2) да имаат потврда за набавка на лозови подлошки определени со реонирањето за реонот на расадникот;

3) да имаат потврда за набавка на питомки и гаранција за нивната аутентичност од сорти определени со реонирањето за реонот на расадникот;

4) со расадникот да раководи земјоделски стручњак со завршен земјоделски факултет или средна земјоделска школа и со најмалку трогодишна пракса.

## Член 7

На индивидуалниот производител може да му се издаде одобрение за производство на лозов посадочен материјал доколку ги исполнува следните услови:

1) да има потребна стручна спрема и тоа: завршен земјоделски факултет или средна земјоделска школа или најмалку нижа земјоделска школа.

Лицето што има нижа земјоделска школа, треба да има и 2 годишна пракса во некој општонароден лозов расадник;

2) да има сопствен лозов матичњак и матично сортименско лозје од сорти и лозови подлошки реонирани за реонот на расадникот;

3) доколку нема лозов матичњак треба да има потврда и гаранција да добиените лозови подлошки одговараат на реонирањето;

4) доколку нема матично сортименско лозје, треба да има потврда и гаранција за набавените питомки да се аутентични и да одговараат на реонирањето;

5) ако има обезбедено погодна површина од вкоренилиште.

## Член 8

Производителите на посадочниот лозов материјал мораат да водат расаднички книги.

## Член 9

За научни цели, научните установи можат да произведуваат посадочен лозов материјал од сорти и видови лозови подлошки кои не се определени со реонирањето.

## Член 10

Овој правилник стапува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на НРМ“.

Број 617

8 април 1955 година

Скопје

Го заменува директорот  
на Управата за земјоделство,  
**Инж. Бл. Николовски, с. р.**

89.

На основа член 20 од Законот за унапредување на лозарството, Управата за земјоделство на НР Македонија, пропишува

## ПРАВИЛНИК ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПОСАДОЧНИОТ ЛОЗОВ МАТЕРИЈАЛ

### Член 1

Посадочниот лозов материјал мора да ги исполнува условите за квалитетот предвидени со овој правилник.

### Член 2

Под лозов посадочен материјал се подразбира, согласно овој правилник: резници од лозови подлошки и домашна лоза, вкоренети и невкоренети лозови калемии, вкоренети лозови подлошки и питомки од домашна лоза (Витис винифера).

### Член 3

Под резник се подразбира дел од едногодишен ластар од лозови подлошки и домашна лоза.

Резниците од лозовите подлошки кои служат за производство се класираат во две класи:

Во прва класа спаѓаат резниците од должина 38—45 см. дебелина од 6—12 мм. и преку 12 мм здрави и добро здрвенети.

### Член 4

Вкоренетите лозови подлошки се класираат во две класи:

Во прва класа спаѓаат вкоренетите лозови подлошки преку 6 мм дебелина, со најмалку две добро развиени жили и развиен ластар преку 25 см. во должина.

Во втора класа спаѓаат вкоренетите лозови подлошки до 6 мм. дебелина, со најмалку една добро развиена жила и развиен ластар над 10 см. во должина.

### Член 5

Вкоренетите лозови калемии се класираат во две класи:

Во прва класа спаѓаат вкоренетите лозови калемии чија дебелина на подлошката изнесува преку 6 мм под спојното место, должина од 35—40 см. со добро развиен коренов систем, т.е. најмалку добро развиени две жили и најмалку еден развиен ластар во должина над 20 см. здрави и без големо задеблување на спојното место.

Во втора класа спаѓаат вкоренети лозови калемии чија дебелина изнесува испод 6 мм. под спојното место, должина 35—40 см. со една добро развиена жила или со две послабо развиени со развиен ластар над 5 см. должина.

### Член 6

Неквалитетни се и не можат да се употребуваат за садење вкоренетите лозови калемии, доколку се констатираат повреди од:

1) Штетници, 2) болести, 3) механички повреди при обработката, 4) слаб спој помеѓу питомката и педолошката, 5) измрзнување и друго од кои повреди може да се има последици за идниот развој на лозата.

### Член 7

Се забранува садење на посадочен лозов материјал заразен од карантински болести и штетници.

Посадочниот лозов материјал заразен од карантински болести и штетници се уништува согласно Основниот закон за заштита на растенијата.

### Член 8

За устанување на квалитетот на лозовиот посадочен материјал се врши стручен преглед од Заводот за лозарство.

За устанување здравствената положба, фитосанитарен преглед вршат станиците за заштита на растенијата, односно Управата за земјоделство.

Уверенија за квалитетот на здравственото состојание на посадочниот лозов материјал издаваат органите овластени за преглед.

### Член 9

Производителот е должен да издаде на купецот потврда согласно член 22 од Законот, со која гарантира аутентичност на сортата и подлошката на продадениот материјал.

### Член 10

Овој правилник стапува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 618

8 април 1955 година

Скопје

Го заменува директорот на Управата за земјоделство  
Инж. Бл. Николовски, с. р.

## Огласен Дел

### УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Кмановска околија, бр. 15103 од 17 септември 1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 1 установата под назив: Установа за набавка и промет на квалитетни семиња во земјоделството „Добро Семе“, со седиште во Куманово.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Кумановска околија, бр. 15104 од 17 декември 1954 година.

Предмет на работата на установата е: да ги снабдува сите стопанства, задруги и индивидуални земјоделци со квалитетни семиња.

Со установата управува директорот Љубомир Т. Горѓевски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Кумановска околија. Бр. 15103/54 од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија.

(10)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Кривопаланечка околица бр. 7267 од 16 ноември 1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 1, установата под назив: Шумско стопанство, со седиште во Крива Паланка.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Кривопаланечка околица, бр. 8514 од 10 октомври 1952 година.

Предмет на работата на установата е: узгој и експлоатација на шуми.

Со установата управува гл. директор Крсте Георгиев Стојчевски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Кривопаланечка околица.

Бр. 7267/54 од Советот за стопанство на НО на Кривопаланечка околица. (11)

Со решение бр. 6879 од 29 август 1954 година на Народниот одбор на Градската општина Штип, Димче Скерлев е назначен за шеф на Градската аптека, со седиште во Штип, и од 29 август 1954 година има право да ја потпишува установата.

Бр. 6879/54 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Штип. (1101)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Кичевска околица бр. 162/55 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 5, под рег. бр. 5, установата под назив: Кино театар, со седиште во Кичево.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Кичевска околица бр. 2213 од 31 март 1954 година.

Предмет на работата на установата е: културно просветна дејност преку прожектирање на филмови и театарски престапи.

Со установата управува управителот Душан Поповски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Кичевска околица.

Бр. 162/55 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околица.

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Кривопаланечка околица бр. 9109 од 12 октомври 1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 3, установата под назив: Градско купатило, со седиште во Крива Паланка.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Градската општина Крива Паланка бр. 1420 од 24 мај 1954 година.

Предмет на работата на установата е: вршење на лични услуги (капење).

Со установата управува управникот Љубомир Димитров Атанасовски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Градската општина Крива Паланка.

Бр. 9109/54 од Советот за стопанство на НО на Кривопаланечка околица. (1526)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Кривопаланечка околица бр. 10367/54 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 4, установата под назив: Управа на пазариштата, со седиште во Крива Паланка.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Градската општина — Крива Паланка бр. 2246 од 30-VII-1954 год.

Предмет на работата на установата е: да раководи и управува со сите пазаришта и Градската кланица во Крива Паланка.

Со установата управува управникот Санде Насев Митовски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Градската општина — Крива Паланка.

Бр. 10367/54 од Советот за стопанство на НО на Кривопаланечка околица. (12)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Охридска околица бр. 20485/54 од 14 октомври 1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 7, установата под назив: Станица за унапредување земјоделството и сточарството во Охридска околица, со седиште во Охрид.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Охридска околица, бр. 20485 од 2 октомври 1954 година.

Предмет на работата на установата е: унапредување на земјоделството и сточарството, нарочно на ратарството и градинарството преку воведување на механизацијата, употреба на вештачко ѓубре, сортни и квалитетни семиња, гаење на нови раси, одбирање на постоеќата раса, отворање на припусни станици, формирање на семејпроизводни парцели.

Со установата управува управителот инж. агр. Србо Блажевски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Охридска околица, односно Советот за стопанство.

Бр. 20485/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околица. (1527)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околица бр. 17610/54 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 4, под рег. бр. 4, установата под назив: Пазаришна управа, со седиште во Кичево.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Кичевска околица бр. 6494 од 21 јуни 1954 година.

Предмет на работата на Пазаришната управа е: одржување хигиената на пазариштата, одржување ред на истите и наплата пазаришна такса.

Со установата управува управителот Асан Гулагоски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Кичевска околица.

Бр. 17610/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околица. (47)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 14472 од 7 септември 1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 2, установата под назив: Околински лозов расадник, со седиште во Струга.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Охридска околија бр. 14472 од 7 септември 1954 год.

Предмет на работата на установата е: да произведува квалитетен и сортов посаден лозов материјал од видови и сорти прописани од надлежните органи, а кој материјал ќе служи за унапредување на лозарството во тоа подрачје.

Со установата управува управникот инж. агр. Димче Белевски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Охридска околија — Совет за стопанство.

Бр. 14472/54. од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (1517)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица, бр. 10899/55 година е запишано во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 3, установата под назив: Станбена управа, со седиште во Струмица.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струмица бр. 10715 од 29 декември 1954 година.

Предмет на работата на Станбената управа е: да ги евидентира становите и станбените простории како и да води грижа за одржување и поправување на истите; да врши надзор над работата на куќните совети, како и составува предлог на својата годишна претсметка.

Установата се наоѓа под раководство на Народниот одбор на Градската општина — Струмица.

Установата ќе ја потпишува вд. управителот Благој Кабакочев, во границите на овластувањето.

Бр. 10899/55 од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица. (92)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Преспанска околија — Ресен, бр. 1993 од 10 март 1954 година е запишано во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 13, рег. бр. 9, установата под назив: Околинска аптека, со седиште во град Ресен.

Околинската аптека е основана со решение на Народниот одбор на Преспанска околија, бр. 1993 од 10 март 1954 год.

Предмет на работата на Околинската аптека е: да приготвува лекови по рецепти од лекарите и издава лекарства.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е: Советот за народно здравје и социјална политика при НО на Преспанска околија.

Установата ќе ја потпишува раководителот Арнаудовски Андон, во границите на овластувањето.

Бр. 2766 од 26 август 1954 година од Советот за стопанство на НО на Преспанска околија. (936)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Преспанска околија — Ресен, бр. 5746 од 14 јули 1954 година е запишано во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 12, рег. бр. 8, установата под назив: Земјоделска аптека, со седиште во Ресен.

Земјоделската аптека е основана со решение на Народниот одбор на Преспанска околија, бр. 5746 од 14 јули 1954 година.

Предмет на работата на Земјоделската аптека е: набавка и продажба на хемиски преработки за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и рибарски алат.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е: Народниот одбор на Преспанска околија.

Установата ќе ја потпишува раководителот Пенченковски Гого, во границите на овластувањето.

Бр. 5977/54 од Советот за стопанство на НО на Преспанска околија. (937)

#### РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 8023 од 15 мај 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 364, рег. бр. 364, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Кирил Аврамовски, со седиште во село Смилево. Предмет на работата на дуќанот е: сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Аврамов Марковски. (1257)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19869 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 365, рег. бр. 365, занаетчискиот дуќан под фирма: Алексо Стојчев Чегровски, со седиште во село Могила. Предмет на работата на дуќанот е: печење на рачија

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо Стојчев Чегровски. (1258)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19870 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 373, рег. бр. 373, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ѓорѓија Магденов Богдановски, со седиште во село Доленци. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓија Мегданов Богдановски. (1259)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19874 од 31 декември 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 367, рег. бр. 367, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Крсте Јосифов Кабровски, со седиште во

село Буково. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Јосифов Кабровски. (1260)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 19865 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 371, рег. бр. 371, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Алексо Којдов Бојковски, со седиште во село Маково. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо Којдов Бојковски. (1261)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 19884 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 382, рег. бр. 382, занаетчискиот дуќан под фирма: Коле Стојанов Бројановски, со седиште во село Утово. Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле Стојанов Бројановски. (1262)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 19881 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 372, рег. бр. 372, занаетчискиот дуќан под фирма: Алексо Стојчев Органџиевски, со седиште во село Д. Српци. Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо Стојчев Органџиевски. (1263)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 5734 од 6 април 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 337, рег. бр. 337, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Борис Петров Георгиевски, со седиште во село Вардино. Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Петров Георгиевски. (1264)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 19887 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 374, рег. бр. 374, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Миленко Велјанов Марџовски, со седиште во село Мало Илино. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миленко Велјанов Марџовски. (1265)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 19890 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 392, рег.

бр. 392, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Андон Јованов Нишанџиевски, со седиште во село Груништа. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Јованов Нишанџиевски. (1266)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 19885 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 389, рег. бр. 389, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Костов Мирчевски, со седиште во село Растоица. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Костов Мирчевски. (1267)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 19871 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 387, рег. бр. 387, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мијал Костов Сотировски, со седиште во село Растоица. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мијал Костов Сотировски. (1268)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 8006 од 15 мај 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 363, рег. бр. 363, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Најдо Митрев Трајковски, со седиште во село Старавина. Предмет на работата на дуќанот е: качарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Најдо Митрев Трајковски. (1269)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 19867 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 386, рег. бр. 386, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Миле Стојанов Трајковски, со седиште во село Растоица. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Стојанов Трајковски. (1270)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околица бр. 19883 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 384, рег. бр. 384, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Наке Огненов Миленковски, со седиште во село Врзево. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наке Огненов Миленковски. (1271)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19896 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 406, рег. бр. 406, занаетчискиот дуќан под фирма: Неџан Митрев Неџановски, со седиште во село Зовик. Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неџан Митрев Неџановски. (1272)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19895 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 405, рег. бр. 405, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Трајко Митрев Неџановски, со седиште во село Зовик. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Митрев Неџановски. (1273)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19931 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 419, рег. бр. 419, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јованче Тодоров Трајчевски, со седиште во село Велушина. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јованче Тодоров Трајчевски. (1274)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19889 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 391, рег. бр. 391, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Васил Атанасов Налеvски, со седиште во село Градешница. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Атанасов Налеvски. (1275)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19904 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 403, рег. бр. 403, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Волче Јованов Волчевски, со седиште во село Будимирци. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Волче Јованов Волчевски. (1276)

## СОДРЖИНА

Страна

- |  |     |
|--|-----|
| 73. Уредба за фондот за унапредување на земјоделството — — — — —   | 153 |
| 74. Одлука за доделување средства од Републичкиот фонд за унапредување на шумарството на фондот за унапредување на шумарството на народните одбори — — —   | 154 |
| 75. Одлука за востановување награда за работа за сузбивање туберкулозата и бруцелозата по добитокот — — — — —  | 154 |
| 76. Одлука за големината на придонесот за кадрови на угостителските стопански организации за 1955 година — — — — —   | 154 |
| 77. Одлука за основите за определување на тарифните стапки во тарифните правилници на проектанските стопански организации за 1955 година — — — — —   | 155 |
| 78. Решение за учеството на околиците во преостанатата добивка на градежните претпријатија, односно нивните градилишта и погони  | 155 |
| 79. Решение за процентот со кој се пресметува делот на добивката што му припаѓа на седиштето на градежното претпријатие —  | 156 |
| 80. Решение за прогласување на Ученичкиот дом при Училиштето за механизација на земјоделието во Куманово за установа со самостојно финансирање — — — — —   | 156 |
| 81. Решение за прогласување на Стопанството при Училиштето за механизација на земјоделието во Куманово за установа со самостојно финансирање — — — — —   | 156 |
| 82. Упатство за начинот на пресметувањето и уплатата на износите што околиците и град Скопје ги уплатуваат врз основа на учеството на Народна Република Македонија во нивните вкупни приходи од 1955 година                  | 157 |
| 83. Решение за утврдување роковите во кои подносителите на пријави ќе поднесат докази настанатите измени и роковите во коишто органите ќе ги проверат пријавените измени и ќе извршат исправки на обложениот данок — — — — — | 158 |
| 84. Правилник за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигнување на овошни насади поголеми од 0,5 ха — — —   | 159 |
| 85. Правилник за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигнување на лозја поголеми од 0,5 ха — — — — —   | 159 |
| 86. Правилник за условите под кои може да се произведува овошен посадочен материјал  | 160 |
| 87. Правилник за квалитетот на посадочниот овошен материјал — — — — —  | 161 |
| 88. Правилник за условите под кои може да се произведува лозов посадочен материјал —   | 162 |
| 89. Правилник за квалитетот на посадочниот лозов материјал — — — — —   | 164 |